

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА
со извештај на независниот ревизор**

Скопје, 2023 година

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор

1. Вовед	3
2. Биланс на приходи и расходи	4
3. Биланс на состојба	5
4. Белешки кон финансиските извештаи	6
5. Проценување на позициите од билансот на состојба	19

Додатоци

Додаток 1- Годишна сметка

Додаток 2- Годишен извештај за работа



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано Пензиско осигурување МАПАС Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС Скопје што ги вклучуваат билансот на приходи и расходи за деловната 2021 година, билансот на состојба на 31 декември 2022 година, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноста на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС Скопје, заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност за годината што заврши тогаш во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија што го регулираат работењето на непрофитните организации.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 15 мај 2023 година

Овластен ревизор

Ивана Атанасовска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА

1. Вовед

Во овој документ се содржани финансиските извештаи на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст Агенцијата), кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2022 година и билансот на приходите и расходите за 2022 година, како и белешките кон финансиските извештаи согласно сметководствените принципи и стандарди. Со измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, во 2011 година Агенцијата се стекна со финансиска независност и сметководството го води согласно Законот за сметководство за непрофитни организации, Правилникот за сметководство за непрофитни организации и прифатените сметководствени принципи и стандарди, со цел точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено, ажурно и поединечно искажување на билансните позиции, со состојба на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации. Оваа одговорност вклучува: креирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка, избирање и примена на сметководствени политики, како и правење сметководствени процени кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на сметководителот

Одговорноста на сметководителот бара почитување на етичките барања, како и планирање и извршување на сметководството на начин кој ќе овозможи да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи немаат материјално погрешно прикажување. Сметководственото евидентирање, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и прописи и на разумноста на сметководствените процени направени во текот на годината, како и оценка на вкупното презентирање на финансиските извештаи.

**2. Биланс на приходи и расходи
од 01 јануари до 31 декември 2022 година**

Во 2022 година приходите и расходите на Агенцијата се како што следат:

(во денари)

	Белешка¹	2022	2021
Приходи во 2022 година	4.3.0	98.541.450	85.492.510
Приходи од надоместоци	4.3.0а	97.422.237	84.656.921
Приходи од камати	4.3.0б	1.119.213	615.589
Приходи од продажба на возило	4.3.0в	0	220.000

(во денари)

Расходи во 2022 година	4.3.1	66.016.146	57.075.267
Потрошени материјали	4.3.2	538.908	384.064
Потрошена енергија (комуналии)	4.3.3	1.458.803	1.126.313
Други услуги	4.3.4	7.855.881	6.060.849
Превозни –транспортни услуги	4.3.5	38.587	93.466
Издатоци за информирање на јавноста и репрезентација	4.3.6	1.376.442	5.531.493
Наемнини	4.3.7	1.255.249	800.361
Други материјални расходи	4.3.8	268.206	304.279
Провизија за платен промет	4.3.9	73.581	57.775
Премии за осигурување на лица	4.3.10	74.865	105.059
Дневници за службени патувања и патни трошоци	4.3.11	378.092	1.137
Надоместоци за трошоци на работници и граѓани	4.3.12	108.800	74.400
Членарини	4.3.13	437.541	437.596
Интелектуални и други услуги	4.3.14	5.582.080	3.902.264
Останати други расходи	4.3.15	108.437	148.587
Средства за градежни објекти	4.3.16	559.033	1.081.140
Средства за опрема	4.3.17	4.030.591	1.370.943
Други капитални средства	4.3.18	9.973.153	7.227.759
Основни плати и надоместоци	4.3.19а	22.635.649	20.274.562
Придонеси од плати	4.3.19б	8.801.369	7.870.068
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	4.3.20	460.879	297.552
	Белешка²	2022	2021
Добивка пред оданочување		32.525.304	28.417.243
Данок на добивка	5.1.10	0	0
Добивка по оданочување	5.1.11	32.525.304	28.417.243

¹ Броевите дадени во белешки се референца за објаснувањата презентирани во точката 4

² Броевите дадени во белешки се референца за објаснувањата презентирани во точката 5



3. Биланс на состојба на 31 декември 2022 година
Заклучно со 31.12.2022 година средствата, обврските и капиталот на
Агенцијата се како што следат:

(во денари)

	Белешка ³	2022	2021
СРЕДСТВА		238.995.241	193.709.854
Парични средства на сметка	5.1.0	33.020.194	63.483.725
Постојани средства	5.1.1	178.087.529	134.629.530
Амортизација	5.1.2	(136.668.808)	(104.976.478)
Побарување од останати надоместоци	5.1.3a	13.358.011	20.335.790
Побарување од претплатени даноци	5.1.3б	98.043	98.043
Краткорочни депозити	5.1.4	140.000.00	70.000.000
Активни временски разграничувања	5.1.5	11.100.272	10.139.244
ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА		238.995.241	193.709.854
Извори на средства		41.418.721	29.653.052
Деловен фонд	5.1.6a	41.298.473	29.532.804
Останат фонд	5.1.6б	120.248	120.248
Вкупно обврски		197.576.520	164.056.802
Обврски кон добавувачи	5.1.7	92.210	596.950
Обврски кон државата	5.1.8	61.872	61.872
Пасивни временски разграничувања	5.1.9	2.082.894	583.740
Добивка по оданочување	5.1.11	195.339.544	162.814.240

Белешките се интегрален дел кон овие финансиски извештаи.

³ Броевите дадени во белешки се референца за објаснувањата презентирани во точката 5

4. Белешки кон финансиските извештаи

а. Основни активности

Агенцијата е основана во јули 2002 година, од страна на Владата на Република Македонија. Агенцијата е основана заради вршење супервизија на работењето на пензиските друштва и на пензиските фондови, а со крајна цел да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови (осигурениците). Со Агенцијата денес раководи Совет на експерти кој ги донесува финансиските извештаи. Агенцијата има својство на правно лице и за својата работа одговара пред Собранието на Република Северна Македонија. Таа врши супервизија на работењето на пензиските друштва, пензиските фондови и на чуварите на имот, како и на нивните финансиски извештаи во согласност со важечките закони и регулативи. Покрај финансиските извештаи, Агенцијата подготвува и годишен извештај за своето работење кој го поднесува до Собранието на Република Северна Македонија, а изготвува и објавува годишен извештај за состојбите во капитално финансирано пензиско осигурување.

б. Основа за презентирање на финансиски извештаи

Презентираните финансиски извештаи се подготвени согласно стандардите на постојните закони односно согласно Законот за сметководство на непрофитни организации.

в. Признавање на приходите и расходите за 2022 година

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаат во пресметковниот период во кој што настанале, според критериумот на мерливост и расположливост.

Во продолжение се детално образложени содржинските елементи на одделните позиции во финансиските извештаи на Агенцијата.

4.3.0 Приходи денари

98.541.450

Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок до 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Агенцијата е одговорна за наплата на приходите кои ги остварува од вршење на работите од својата надлежност. Согласно член 56 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: “Законот“) работењето на Агенцијата се финансира од надоместоците кои ги наплатува од пензиските друштва. Согласно Законот, висината на тие надоместоци ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата, на која согласност дава Собранието на Република Северна Македонија. Агенцијата остварува и приходи од камата врз основа на отворен депозит по видување за средствата депонирани на трансакциската сметка и приходи од камата по орочен депозит во деловна банка. Орочените депозити се средства кои го претставуваат резервниот фонд на Агенцијата.

Во продолжение е даден подетален преглед на неданочните приходи согласно билансните ставки.

4.3.0-а Приходи од надоместоци

Приходите од надоместоците кои Агенцијата ги оствари во 2022 година се како што следува:

(во денари)

	КБ Прво друштво	Сава пензиско друштво	Триглав пензиско друштво	ВФП пензиско друштво	ВКУПНО
Приходи врз основа на надоместок (0,8%)	44.748.481	41.601.667	6.066.267	32.722	92.449.137
Приходи врз основа на други надоместоци	1.503.300	1.385.800	1.552.300	531.700	4.973.100
Вкупно приходи од надоместоци	46.251.781	42.987.467	7.618.567	564.422	97.422.237

Како што е претставено во табеларниот приказ, врз основа на „Приходи од надоместоци“ во 2022 година беа остварени вкупно **97.422.237 денари**.

Тие приходи се остварени врз две основи:



а) месечен надоместок кој Агенцијата го наплаќа од друштвата, како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат тие друштва и кој за **2022** година изнесуваше **0,8%**. Надоместокот е утврден со *Одлука за висината на месечниот надомест за 2022 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва*, бр. 02-948/3 од 06.10.2021 година ("Службен весник на РСМ" бр. 3/2022);

б) приходи од други надоместоци кои ги наплаќа Агенцијата од пензиските друштва, а се наменети за покривање на тековни расходи за организирање на испити за агентите и водење на регистрот на агенти, спроведување на постапка за давање согласност на договори склучени меѓу пензиско друштво и правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, надоместок за пристап кон информациониот систем на Агенцијата и промена на сопственичка структура или вршење статутарни измени и други ситуации кои повлекуваат ангажирање на дополнителни ресурси и расходи од страна на Агенцијата. Надоместоците се утврдени со *Одлука за утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва* ("Службен весник на РМ" бр. 36/2013, бр.51/2014, бр 54/2014 и бр.3/2022).

Во мај 2022 година Агенцијата издаде лиценца за управување со доброволен пензиски фонд на **четврто** пензиско друштво ВФП пензиско друштво АД Скопје кое своите активности започна да ги извршува и да прима придонеси за доброволно пензиско осигурување од октомври 2022 година.

Приходите на Агенцијата во 2022 година бележат пораст околу од 15% во споредба со претходната година. Главните индикатори за порастот на приходите на Агенцијата се: зголемување на бројот на членови во вториот и третиот пензиски столб, од чии уплати се наплатува 0,8% како надоместок за Агенцијата и зголемување на просечната бруто плата во Република Северна Македонија.

4.3.0-б Приходи од камата

Приходите од камати кои Агенцијата ги оствари во 2022 година беа следни:
(во денари)

	Халкбанк АД Скопје	Силк Роад банка АД Скопје	Шпаркасе банка АД Скопје	Стопанска банка АД Битола	ВКУПНО
Приходи од камата на депозит по видување	268.391	0	0	0	268.391
Приходи од камата на орочен депозит	120.000	373.973	130.000	226.849	850.822
Вкупно приходи од камата и други приходи	388.391	373.973	130.000	226.849	1.119.213

Во 2022 година, Агенцијата оствари вкупни приходи од камата во износ од **1.119.213** денари. Приходите од камата се остварени врз две основи: - приходи од камата врз основа на отворен депозит по видување во износ од **268.391** денари и приходи од камата на орочен депозит која се пресметува и исплаќа на крајот на периодот на орочување на депозитот во износ од **850.822** денари.

4.3.1 Расходи во 2022

66.016.146 денари

Расходите на непрофитните организации во смисла на член 13 став (3) од Законот за сметководство на непрофитни организации се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале, доколку се платени во пресметковниот период (до 31 декември во тековната деловна година) или се платени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Како расходи за 2022 година, се јавуваат следните ставки:

4.3.2 Потрошени материјали

Врз основа на потрошени материјали, расходите во Агенцијата во 2022 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2022	2021
40000	Потрошено гориво	409.481	253.432
40001	Потрошени канцелариски материјали	12.665	34.532
40002	Потрошен материјал печат.	3.354	5.032
40028	Останат ситен инвентар	113.408	91.068
400	Потрошени материјали	538.908	384.064

Потрошени материјали се издатоци за набавка на: гориво, канцелариски материјали, тонери и ситен инвентар. Од податоците во табеларниот преглед, може да се заклучи дека во наведените ставки за 2022 година нема значително отстапување на расходите во однос на остварените во претходната година, освен во ставката "Потрошено гориво" поради пораст на цената на горивото.

4.3.3 Потрошена енергија (комуналии)

Врз основа на потрошена енергија, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2022	2021
40102	Електрична енергија	932.526	737.654
40103	Комунални услуги	25.102	25.102
40104	Комуналии-топлинска енергија	501.175	363.557
401	Потрошена енергија (комуналии)	1.458.803	1.126.313

Расходите за потрошена енергија (комуналии) се однесуваат за: електрична енергија, топлинска енергија и комунален отпад. Од податоците во табеларниот преглед, може да се заклучи дека во наведените ставки за 2022 година нема значително отстапување во однос на остварените расходи од претходната година, освен во ставките Електрична енергија и Топлинска енергија каде се бележи зголемување на расходите заради пораст на цените на електричната енергија и топлинска енергија.

4.3.4 Други услуги

Врз основа на други услуги, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
40301	Поштенски услуги	263.167	371.303
40303	Чистење на простории	163.217	210.452
40305	Телефон	457.051	403.490
40306	Услуги за копирање, печатење и ковертирање	110.142	116.949
40308	Надомест за паркинг простор	51.040	84.002
40311	Одржување на софтвер	5.435.658	3.427.548
40313	Одржување на возило	108.201	146.453
40314	Одржување на опрема	1.222.396	1.199.352
40316	Одржување (поправки) на објект	45.009	101.300
403	Други услуги	7.855.881	6.060.849

Во оваа категорија на расходи влегуваат: поштенски услуги, фиксна и мобилна телефонија, услуги за копирање, печатење и ковертирање, надомест за паркинг простор, чистење на просториите, одржување на софтвери (софтвер за втор и трет столб, софтвер за сметководство, софтвер за архива), одржување на опрема (ИБМ хардверска опрема, принтери и друга опрема), одржување на возила, одржување и поправки на објект и други услуги кои се користат за тековни потреби. Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во расходни ставки за 2022 година нема значително отстапување во однос на остварените во претходната година.

4.3.5 Превозни – транспортни услуги

Врз основа на превозни транспортни услуги, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
40400	Такси услуги	38.587	23.846
40401	Транспортни услуги	0	69.620
404	Превозни – транспортни услуги	38.587	93.466



Расходите за превозни–транспортни услуги се однесуваат за направени издатоци за такси услуги за потребите на вработените на Агенцијата како и расходи за транспортни услуги. Во ставките на оваа категорија евидентно е намалувањето на расходите во однос на остварувањата од претходната година поради транспортните услуги на мебелот и опремата за време на реновирањето на просториите на Агенцијата во претходната година.

4.3.6 Издатоци за информирање на јавноста и репрезентација

Расходите за информирање на јавноста и репрезентација во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
40501	Издатоци за репрезентација	468.639	368.399
40502	Издатоци за информирање на јавноста	907.803	5.163.094
405	Издатоци за информирање на јавноста и репрезентација	1.376.442	5.531.493

Во оваа категорија спаѓаат издатоци за репрезентација (бифе на Агенцијата и службени одбележувања на настани) како и издатоци за информирање и информативен материјал за потребите на одбележувањето на настанот за "Ден за пензиска свесност" кој се организира на меѓународно ниво, а го одбележува и Агенцијата. Во 2022 година не се организираше информативната кампања на Агенцијата и поради тоа во ставките на оваа категорија евидентно е намалувањето на расходите во однос на остварувањата од претходната година.

4.3.7 Наемнини

Врз основа на наемнини, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
40802	Наем на опрема	63.718	51.920
40803	Лизинг на возила	1.033.088	654.699
40890	Наем на интернет линија	158.443	93.742
408	Наемнини	1.255.249	800.361

Расходите за наемнини вклучуваат расходи за изнајмување на канцелариска опрема (фотокопири и печатари), лизинг на возила како и изнајмување на интернет линија. Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во тие трошошни ставки за 2022 година нема значително отстапување во однос на остварувањата во претходната година.

4.3.8 Други материјални расходи

Другите материјални расходи во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
40902	Списанија и службена литература	51.875	72.536
40903	Издатоци за средства за хигиена	53.681	32.064
40904	Обезбедување на простор (имот)	25.440	27.984
40909	Други материјални расходи	86.655	120.800
40930	Расходи за регистрација на возила	5.215	4.815
40991	Услуги за патарини	45.340	46.080
409	Други материјални расходи	268.206	304.279

Во оваа категорија спаѓаат расходите за списанија и стручна литература, патарини, расходи за хигиена, обезбедување на простор и други материјални расходи (надоместок за размена на берзански податоци и благајна – материјални расходи). Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во горенаведените трошочни ставки за 2022 година нема значително отстапување во однос на остварувањата во претходната година.

4.3.9 Провизија за платен промет

Врз основа на провизија за платен промет, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
41000	Провизија за платен промет	46.833	36.894
41001	Провизија за купопродажба на девизи	15.158	11.916
41002	Провизија за платен промет (за орочениот депозит)	1.250	1.273
41003	Провизија за платен промет (за дебитна картичка)	6.590	5.632
41004	Провизија за платен промет	3.750	2.060
410	Провизија за платен промет	73.581	57.775

Во оваа категорија се вклучени расходите за платен промет за дневни налози за плаќање, провизија за купопродажба на девизи за плаќање во странство, провизија за платен промет за дебитна картичка која се користи за потребите на Агенцијата како и провизија за орочените депозити. Од податоците во табеларниот преглед, може да се заклучи дека во наведените ставки за 2022 година нема значителна промена на расходите во однос на реализираните во претходната година.

4.3.10 Премии за осигурување

Врз основа на премии за осигурување, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
41200	Осигурување на возила	5.421	6.477
41202	Премии за осигурување на лица (патничко осигурување)	2.670	0
41203	Осигурување на имот	14.934	25.422
41204	Осигурување од незгоди	51.840	73.160
412	Премии за осигурување	74.865	105.160



Во оваа категорија се вклучени расходите за осигурување на службените возила и осигурување на имот. Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во предметните трошочни ставки за 2022 година има намалување во однос на нивните остварувања во претходната година поради намалување на цените на премиите на осигурување.

4.3.11 Дневници за службени патувања и патни трошоци

Врз основа на патни и дневни трошоци, расходите во Агенцијата во 2022 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2022	2021
41300	Службен пат во странство – транспортни трошоци	109.802	0
41301	Службен пат во странство – дневници	154.553	0
41302	Службен пат во странство – сместување	113.737	0
41305	Сопствено возило за службени цели	0	1.137
41307	Службен пат во земјата – сместување	0	0
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	378.092	1.137

Расходите за службени патувања во земјата и странство опфаќаат: трошоци за сместување, исхрана и за превоз. Пресметката и исплатата на тие трошоци беше реализирана според Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата и управните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен весник на Република Македонија” бр.50/2000, 64/2001, 110/2008, 82/2010, 12/2012, 5/2013, 1/14 и 90/14), која почна да се применува од 01.01.2015 година. Во ставките на оваа категорија евидентно е зголемување во однос на остварувањата во претходната година кај расходите за Службен пат во странство поради тоа што оваа година за разлика од претходната беа реализирани патувања во странство на вработените за обуки и семинари.

4.3.12 Надоместоци за трошоци на работници и граѓани

Врз основа на надоместоци за трошоци на работници и граѓани, расходите во Агенцијата во 2022 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2022	2021
41403	Лекарски преглед	108.800	74.400
414	Надоместоци за трошоци на работници и граѓани	108.800	74.400

Во оваа категорија евидентирани се расходи за систематски здравствен преглед на вработените на Агенцијата, бидејќи прописите во РМ условуваат лекарскиот преглед на вработените да се изврши на секои 18 месеци.

4.3.13 Членарини

Врз основа на членарини, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)



		2022	2021
41602	Членарини во меѓ.здруженија	395.041	339.570
41603	Членарини во нац.здруженија	42.500	98.026
416	Членарини	437.541	437.596

Во оваа категорија се содржани расходите за членарина на Агенцијата во ИОПС (Меѓународна организација за пензиски супервизори), како и расходите за членарина во ОРМ (Организација на работодавачи на Македонија), членство во ОЕЦД ИНФЕ, членство во ИСОС и членство во ЗВРМ.

4.3.14 Интелектуални и други услуги

Врз основа на интелектуални и други услуги, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

		(во денари)		
		2022	2021	2020
41701	Надомест за надворешен член на Советот на експерти	713.184	677.402	665.382
41706	Превод, лектор	446.996	96.707	96.869
41711	Надомест (закупнина)	237.344	213.126	255.296
41712	Надомест за вработени	3.333.803	1.806.550	791.704
41721	Ревизија	149.409	149.763	149.999
41722	Консултантски услуги	48.732	0	
41723	Истражување на пазар	0	99.946	198.948
41730	Ревизија -ИСО	0	306.800	70.799
41731	Обуки за стручно усовршување	616.905	468.980	283.960
41732	Семинари и конференции	35.707	8.590	39.606
417	Интелектуални и други услуги	5.582.080	3.827.864	2.557.283

Во оваа категорија се евидентирани расходите поврзани со: надоместок за надворешните членови на Советот на експерти, надоместок за закупнина за стан за Претседателот на СЕ, преводи (веб страна и превод на Извештајот за состојбите на КФПО), расходи за лекторирање, обуки за стручно усовршување, како и расходи за учество на семинари и конференции на вработените во Агенцијата. Во оваа категорија се евидентирани расходите за услуги на ревизија на финансиски извештаи, ревизија за ИСО 9001, ревизија за заштита на лични податоци, како и трошоци за надомести за вработените на Агенцијата (регрес за годишен одмор, надоместоци за вработени, помош за вработени и надоместоци за комисији).

Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во вкупниот износ на горенаведените трошочни ставки за 2022 година има значително отстапување во однос на остварувањата во претходната година поради исплата на месечен надоместок на вработени во Агенцијата заради приспособување на примањата на вработените со инфлацијата како и зголемени трошоци за услуги за превод заради законските измени за двојазичност.

4.3.15 Останати други расходи

Останатите други расходи на Агенцијата за 2022 година беа како што следи:



(во денари)

		2022	2021
41801	Др.расходи – огласи	91.131	133.604
41812	Останати јавни давачки	17.306	14.983
418	Останати др.расходи	108.437	148.587

Во оваа категорија се евидентирани расходите за огласи за јавни набавки, објави во весници и барање мислења од Советот за јавни набавки како и останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни/државни институции.

4.3.16 Средства за градежни објекти

Врз основа на ангажирани средства за градежни објекти, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
4406	Изградба, реконструк. и адаптација	513.874	1.062.850
4407	Програми, проекти и експертизи	45.159	18.290
440	Средства за градежни објекти	559.033	1.081.140

Во оваа категорија во 2022 година се евидентирани расходи за изготвување на премер за деловниот објект на Агенцијата како и реновирање, реконструкција и адаптација на деловниот простор на Агенцијата.

4.3.17 Средства за опрема

Врз основа на набавка на опрема, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
44100	Средства за опрема	0	277.180
44103	Друга опрема	30.999	17.759
44107	Средства за компјутерска опрема	3.999.592	1.076.004
440	Средства за опрема	4.030.591	1.370.943

Во оваа категорија се евидентирани расходите за електричен тротинет и набавка на компјутерска опрема.

4.3.18 Други капитални средства

Врз основа на други капитални средства, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

(во денари)

		2022	2021
4421	Набавка на софтвер, лиценци	9.915.604	7.039.549
442300	Канцелариски мебел	57.549	188.210
442	Други капитални средства	9.973.153	7.227.759



Според презентираниите податоци во табеларниот приказ, во наведените ставки за 2022 година се забележува отстапување во однос на претходната година, а се должи на зголемениот број на вработени во Агенцијата.

Согласно измените на Законот за персонален данок на доход и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, платите за 2022 година се пресметани со примена на даночното ослободување од 8.788 денари, додека стапките за задолжителни придонеси и персонален данок на доход се: данок на доход 10%, придонесот за пензиско инвалидско осигурување изнесуваше 18.8%, придонесот за здравствено осигурување 7,5%, за вработување 1,2% и дополнителниот придонес за професионално заболување 0,5%.

4.3.20 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот

Врз основа на даноци и придонеси кои не зависат од резултатот, расходите во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2022	2021
47002	Персонален данок – надоместоци	381.643	225.294
47003	Персонален данок – за надворешни членови на Советот на експерти	79.236	72.132
47004	Персонален данок – сопствено возило	0	126
	470 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	460.879	297.552

Во оваа категорија влегуваат исплатите на персонален данок на доход за надоместоците на надворешните членови на Советот на експерти и персонален данок на доход за надоместоци за вработени. Според презентираниите податоци во табеларниот приказ, во наведените ставки за 2022 година се забележува отстапување во однос на претходната година и тоа во ставката персонален данок за надоместоци.

5. Проценување на позициите од билансот на состојба

Агенцијата треба благовремено и точно да ги евидентира сите сметководствени настани кои се однесуваат за календарската година, што подразбира дека и останатите сметководствени документи (фактури, испратници) кои се однесуваат за годината кога се известува, а се пристигнати во јануари следната година, треба да се евидентираат во тековната сметководствена евиденција.

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите односно расходите да се признаат во пресметковниот период во кој што настанале, според критериумот на мерливост и расположливост.

5.1.0 Парични средства на сметка

Агенцијата ги применува сметководствените начела и принципи за сметководствената евиденција за да обезбеди усогласена состојба на парични средства искажани во Билансот на состојба со последните изводи од деловните банки. На 31.12.2022 година состојбата на сметката во банка е усогласена со состојбата на ставката парични средства.



Според последниот извод бр. 131 од 31.12.2022 година состојбата на крајно салдо на сметката на Агенцијата во Халкбанк е **14.741.594 денари**, на сметката во Шпаркасе банка, според последниот извод бр.39 на 31.12.2022 година, состојбата на крајно салдо изнесува **69.676 денари**, на сметката во Силк Роад банка, според последниот извод бр.3 на 31.10.2022 година, состојбата на крајно салдо изнесува **5.300 денари** додека на сметката во НЛБ Тутунска банка, според последниот извод бр.78 на 30.12.2022 година, состојбата на крајно салдо изнесува **18.203.6247 денари**. На крајот на годината, вкупниот износ на ставката парични средства изнесува **33.020.194 денари**.

Секојдневните активности на Агенцијата за кои се потребни готови парични средства се извршуваат преку благајна. На крајот на годината благајната се сведува на 0 денари, а вишокот се враќа на жиро сметката на Агенцијата.

Заради патувања на вработени во странство, Агенцијата има девизна благајна преку која се евидентираат исплатите на дадените девизни аванси, сметки, фактури и други документи во странска валута доставени од вработените по завршеното патување. Девизната благајна на крајот на годината се сведува на 0 денари, додека вишокот се враќа на жиро сметка на Агенцијата.

5.1.1 Постојани средства

Согласно сметководствените принципи и стандарди, во текот на 2022 година Агенцијата вршеше амортизација на секое средство кое има набавна вредност над 300 евра во денарска противвредност, додека средствата под 300 евра во денарска противвредност беа само евидентирани во спецификација како ситен инвентар на Агенцијата. Доколку некое средство има посебна важност за вршење на дејноста на Агенцијата, а неговата вредност е под 300 евра, тоа се евидентира како основно средство, а не како ситен инвентар.

Согласно Правилникот за сметководство за непрофитни субјекти, непрофитните организации вршат ревалоризација на долгорочните средства (материјални и нематеријални средства) при нивно повлекување од употреба и оттуѓување или повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика. Според член 29 став 4 од Правилникот, ревалоризацијата на долгорочните средства, се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи за пресметковниот период.

5.1.1-а Опрема

Вкупната состојба на опрема во 2022 година е следната:

(во денари)

		2022	2021
013	Опрема со ревалоризација	162.888.678	119.430.679

На 31.12.2022 вкупната вредност на опрема изнесува **162.888.678 денари**, со тоа што во 2022 година набавена е опрема во износ од **14.562.777 денари**, додека ревалоризацијата на опремата за 2022 изнесува **28.895.222 денари**



Во оваа категорија спаѓаат: набавката на нови софтверски лиценци и надградба на постојниот софтвер за членство (ИТ системот на Агенцијата), расходи за антивирусна заштита и виндоус лиценци, набавка на компјутерска опрема, набавка на електричен тротинет, канцелариски мебел, бела техника како и расходи за изготвување на премејер за деловен објект и расходи за реновирање, реконструкција и адаптација на деловниот објект на Агенцијата.

Во 2022 година пресметана е ревалоризација на постојаните средства согласно Правилникот за сметководството за непрофитните субјекти, непрофитните организации вршат ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) при нивно повлекување од употреба и оттуѓување или поради повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика.

5.1.1-б Превозни средства

Вкупната состојба на патнички возила во 2022 година е следната:

(во денари)

		2022	2021
01600	Патнички возила	1.783.228	1.783.228
016	Превозни средства	1.783.228	1.783.228

На 31.12.2022 вкупните вредноста на патничките возила во сопственост на Агенцијата изнесувале **1.783.228** денари.

5.1.1-в Градежни објекти

Вредноста на градежните објекти во 2022 година е следната:

(во денари)

		2022	2021
01210	Административни згради	13.295.275	13.295.275
012	Градежни објекти	13.295.275	13.295.275

Во оваа категорија не се евидентирани расходи за градежни работи за деловниот објект на Агенцијата.

5.1.1-г Останати постојани средства

Во категоријата останати постојани средства, состојбата на крајот на 2022 година беше следна:

денари)

(во

		2022	2021
01720	Книги во библиотека	104.027	104.027
01721	Уметнички слики	16.320	16.320
017	Останати постојани.средства	120.347	120.347



Категоријата останати постојани средства се користи за евидентирање на уметнички слики и книги во библиотека. Во 2022 година оваа категорија останува непроменета поради тоа што не се набавени книги и уметнички слики.

5.1.2 Амортизација

Согласно Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизација, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства “Службен весник на РСМ” бр.277/19, при за пресметка на годишна амортизација на опремата и недвижностите, Агенцијата ги применува следните стапки:

Опрема	Годишна стапка на амортизација
Згради од бетон	2.5%
Патнички автомобил	25%
Опрема за разладување и греење	20%
Компјутерска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%
Аудио, видео и ТВ опрема	20%
Канцелариска опрема	20%
Противпожарна опрема	20%
Канцелариска опрема со 16%	20%
Компјутерска опрема – хард дискови	25%
Компјутерски софтвер	25%
РАМ меморија	25%
Бела техника	20%

Согласно годишната амортизација која се прави на крајот од годината, направена е следната пресметка на годишната амортизација:

Евидентирана годишна пресметка за амортизација и ревалоризација за 2022

ОПИС	Вкупно набавна вредност	Амортизација за 2022	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
ВКУПНО СОСТОЈБА НА СРЕДСТВА ЗА 2022	178.087.529	31.692.330	136.668.808	41.418.721

Евидентирана годишна пресметка за амортизација и ревалоризација за 2021

ОПИС	Вкупно набавна вредност	Амортизација за 2021	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
ВКУПНО СОСТОЈБА НА СРЕДСТВА ЗА 2021	134.629.530	9.572.142	104.976.478	29.653.052

5.1.3 - а Побарување од купувачи во земјата

Во категоријата Побарување од купувачи во земјата се евидентирани побарувањата кои што настанале во пресметковниот период, а кои не се платени 30 дена по истекот на пресметковниот период.



Така пресметани, Побарување од купувачи во земјата во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

	(во денари)
	2022
12002 Побарување од останати приходи	111.100
12004 Побарување за депозит	12.911.121
12005 Побарување за камата	335.790
Вкупно	13.358.011

Побарувањето за депозит и камата се однесува на депозитот кој што беше орочен во Еуро стандард банка АД Скопје. Кон Еуро стандард банка АД Скопје беше отворена стечајна постапка во месец август 2020 година и побарувањето на Агенцијата остана дел од стечајната маса за која што Агенцијата пријави побарување во стечајна постапка со допис бр.03-722/1 од 01.09.2020 година. Во текот на 2022 година кон Агенцијата се исплатени 30% од авансната распределба по Решение ЗСТ -123/20 од 21.02.2022 година.

Во оваа категорија евидентирани се и побарувања од останати надоместоци од Сава пензиско друштво АД Скопје.

5.1.3 - б Побарување од претплатени даноци

Во категоријата Побарување од претплатени даноци се евидентирани побарувањата кои што настанале во пресметковниот период, а кои не се платени 30 дена по истекот на пресметковниот период.

Така пресметани, Претплатени даноци во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

	(во денари)
	2022
1320 Побарување од претплатени даноци	98.043
Вкупно	98.043

Побарувања од претплатени даноци се однесува на пресметаниот данок на добивка на непризнаени расходи и не го надмина износот на платените аконтации за данокот на добивка. Поради тоа Агенцијата побарува **98.043 денари** врз таа основа.

5.1.4 Краткорочни депозити

По утврдување на големината на резервниот фонд за 2022 година, Агенцијата изврши истражување на банки кои нудат најповолни каматни стапки, заради орочување на средствата од резервниот фонд. По добиените понуди од одделни банки, беше одлучено износот од **140.000.000 денари** да се орочат на 1 година во пет банки и тоа со каматна стапка од 2.40% за **30.000.000 денари** во Халкбанк, во Силк Роуд банка средствата се орочени со каматна стапка од 2.30% за **25.000.000 денари**, во Шпаркасе банка средствата се орочени со каматна стапка од 2.05% за **30.000.000 денари**, во Централна Кооперативна банка АД Скопје средствата се орочени со каматна стапка од 2.30% за **25.000.000 денари** и во Стопанска банка АД Битола средствата се орочени со каматна стапка од 3.00% за **30.000.000 денари**. Приходите од каматата ќе се наплатат на крајот на периодот на орочување, односно во октомври 2023 година.



(во денари)

Депозити	Период	Камата	Износ	Процент на вк. орочени средства
Халкбанк АД Скопје	18.10.2022 18.10.2023	2.40%	30.000.000	21.5%
Силк Роуд банка АД Скопје	18.10.2022 18.10.2023	2.30%	25.000.000	18%
Шпаркасе банка АД Скопје	18.10.2022 18.10.2023	2.05%	30.000.000	21.5%
Централна Кооперативна банка АД Скопје	18.10.2022 18.10.2023	2.30%	25.000.000	18%
Стопанска банка АД Битола	18.10.2022 18.10.2023	3.00%	30.000.000	21.5%

5.1.5 Активни временски разграничувања (ABP)

Во Активни временски разграничувања се евидентирани приходи кои што настанале во пресметковниот период, а кои се наплатени од двете пензиски друштва 30 дена по истекот на пресметковниот период и тоа како приход врз основа на надоместокот (0.8%) и од други надоместоци како и приходи од камата.

ABP од приходи од надоместоци од пензиските друштва

(во денари)	КБ Прво друштво	Сава пензиско друштво	Триглав пензиско друштво	ВФП пензиско друштво	Вкупно
ABP врз основа на приход од надоместок (0.8%)	5.001.971	4.596.849	768.810	23.794	10.391.524
ABP врз основа на приход од други надоместоци	153.000	224.800	142.400	20.000	540.200
Вкупно ABP од приходи од надоместоци на 31.12.2022 година	5.154.971	4.821.649	911.210	43.794	10.931.724

(во денари)

ABP од приходи од камати	2022
1980 ABP врз основа на приход од камата од орочен депозит од Стопанска банка АД Битола	76.438
Вкупно ABP на 31.12.2022 година (10.931.724+76.438)	11.008.062

Сметководствената евиденција ги опфаќа сите сметководствени трансакции и документи кои се однесуваат на сите побарувања, односно ги вклучува и евидентира сите побарувања врз основа на извршени услуги во текот на фискалната година, независно дали документите се издадени по истекот на фискалната година.



5.1.7 Обврски кон добавувачи

Во категоријата обврски кон добавувачи се евидентирани расходите кои што настанале во пресметковниот период, а кои не се платени 30 дена по истекот на пресметковниот период.

Така пресметани, обврските кон добавувачи во Агенцијата за 2022 година беа како што следи:

	(во денари)
	2022
220000 Обврски кон добавувачи	92.210

Обврските кон добавувачи за 2022 година се однесуваат на расходи за одржување на софтвер и репрезентација.

5.1.8 Обврски кон државата

Во категоријата обврски кон државата се евидентирани расходите кои се однесуваат на данокот за непризнаени расходи (данок на добивка) кои за 2022 година изнесуваат **61.872** денари.

5.1.9 Пасивни временски разграничувања

Во пасивни временски разграничувања се содржани краткорочни обврски на Агенцијата кон добавувачи кои се трошок за 2022 година, а се платени до 30 јануари 2023 година и тоа:

	(во денари)
	2022
298 Пасивни временски разграничувања	2.082.894

Пасивни временски разграничувања за 2022 година воглавно се однесуваат на тековни расходи за декември и тоа за : лизинг на возила, мобилен телефон, закуп на опрема, гориво, услуги за пошта, такси услуги, услуги за секундарна локација, одржување софтвер, одржување на хигиена, одржување на објект, комунални услуги, расходи за топлинска енергија, електрична енергија, рекламен материјал, услуги за берзански информации, претплата на списанија, изградба реконструкција и адаптација, програми и проекти, објава на огласи, набавка на софтвер како и расходи за услуги за фиксен телефон и интернет.

5.1.10 Добивка пред оданочување и данок

Согласно Законот за данокот на добивка ("Службен весник на РМ", бр. 112/2014, 129/2015, 23/2016 и 190/2016, 248/18 и "Службен весник на РСМ" бр. 232/19, 275/19, 79/20 и 290/20), основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на непризнаените расходи и помалку искажаните приходи. Сметководствената бруто добивка се утврдува според прописите за сметководство и воспоставените деловни политики и практики.

Со измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка (275/19) се појаснуваат и се прецизираат одредби од Законот кои се однесуваат на даночно непризнаените расходи, правото на намалување на основата за оданочување (даночен кредит) за одредени претходни зголемувања на даночната основа, промена на режимот на оданочување на непрофитните



организации, вклучувајќи и редуцирање на обврзниците за доставување на извештај за трансферни цени, како и други одредби со кои се подобрува текстот на Законот од аспект на неговата практична примена.

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (275/19) ги содржи следните нови решенија:

- се проширува опфатот на непрофитни организации, кои од 2019-та година, наместо обврзници на данокот на добивка, стануваат обврзници на данок на вкупен приход, за оној дел од остварениот приход од стопанска дејност кој е повисок од 1.000.000 денари на годишно ниво.

Од даночен аспект на работењето на непрофитните организации, важно е да се напомене измената за 2019 година, предвидена со членот 4-а од Законот за данокот на добивка (објавена во "Службен весник на РМ", бр. 248/18 а потоа надополнета со измената од "Службен весник на РСМ", бр. 275/19), со која непрофитните организации во 2019-та година излегоа од опфатот на оданочување на добивката и преоѓаат во нов опфат на оданочување, односно со данок на вкупен приход. Оваа измена се однесува на сите непрофитни организации опфатени со Законот за сметководство на непрофитни организации кои остваруваат приходи од некоја дејност или од повремени профитен ангажман, доколку од таквите приходи се реализира износ поголем од 1.000.000 денари годишно.

Бидејќи Агенцијата е регулаторно тело и го води сметководството согласно Законот за непрофитни организации, а притоа не остварува приход од стопанска дејност заради тоа се исклучува од опфатот на данок на добивка за 2022 година.

(во денари)

	2022	2021
Добивка пред оданочување	32.525.304	28.417.243
Данок на добивка	0	0
Добивка по оданочување	32.525.304	28.417.243

5.1.11 Добивка по оданочување

Во 2022 година Агенцијата оствари вишок на приходи над остварените расходи, кој во целост се распределува во резервен фонд. За 2022 година нето добивката изнесува **32.525.304 денари**, а акумулираната нето добивка изнесува **195.339.544 денари**.


Согласно член 56-а од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата оствари вишок приходи над остварените расходи, остварениот вишок на средства се распределува во резервен фонд на Агенцијата. Износот на акумулираната нето добивка во целост се пренесува во резервен фонд на трансакциска сметка на Агенцијата во деловна банка.



Располагањето со средствата од резервниот фонд е утврдено согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Подготвил: Пранвера Сума

Одобрил: Илир Адеми



Претседател на Советот на експерти

Максуд Али



The stamp is circular and contains the following text: "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ", "МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИ".

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 05675162
 Целосно име: АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
 ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
 Вид на работа: 540
 Тип на годишна сметка: Годишна сметка
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година : 2022

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	14.300.825,00			12.792.076,00
202	-- Потрошени материјали	384.064,00			538.908,00
203	-- Потрошена енергија	1.126.313,00			1.458.803,00
204	-- Други услуги	6.060.849,00			7.855.881,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	93.466,00			38.587,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	5.531.493,00			1.376.442,00

209	-- Наемнини	800.361,00			1.255.249,00
210	-- Други материјални расходи	304.279,00			268.206,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	4.652.418,00			6.763.396,00
212	-- Провизија за платен промет	57.775,00			73.581,00
214	-- Премии за осигурување	105.059,00			74.865,00
215	-- Дневници за службено патување	1.137,00			378.092,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	3.902.264,00			5.690.880,00
218	-- Членарини	437.596,00			437.541,00
219	-- Други расходи	148.587,00			108.437,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	9.679.842,00			14.562.777,00
223	-- Средства за градежни објекти	1.081.140,00			559.033,00
224	-- Средства за опрема	1.370.943,00			4.030.591,00
225	-- Други капитални средства	7.227.759,00			9.973.153,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	28.144.630,00			31.437.018,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	28.144.630,00			31.437.018,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	297.552,00			460.879,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	57.075.267,00			66.016.146,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	28.417.243,00			32.525.304,00

238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	28.417.243,00		32.525.304,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	85.492.510,00		98.541.450,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	615.589,00		1.119.213,00
246	-- Сопствени приходи	84.656.921,00		97.422.237,00
249	-- Вонредни приходи	220.000,00		
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	85.492.510,00		98.541.450,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	85.492.510,00		98.541.450,00
438	-- Број на работници	31,00		

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	29.653.052,00	178.087.529,00	136.668.808,00	41.418.721,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	29.653.052,00	178.087.529,00	136.668.808,00	41.418.721,00
5	-- Градежни објекти	8.598.767,00	13.295.275,00	6.080.258,00	7.215.017,00
6	-- Опрема	21.054.285,00	164.792.254,00	130.588.550,00	34.203.704,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ	164.056.802,00	197.576.520,00		197.576.520,00

ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)							
11	- - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	63.483.725,00	33.020.194,00	33.020.194,00		33.020.194,00	
12	- - Жиро сметка	63.483.725,00	33.020.194,00	33.020.194,00		33.020.194,00	
19	- - КУПУВАЧИ	20.335.790,00	13.358.011,00	13.358.011,00		13.358.011,00	
20	- - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	70.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00	
23	- - ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	98.043,00	98.043,00	98.043,00		98.043,00	
24	- - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	10.139.244,00	11.100.272,00	11.100.272,00		11.100.272,00	
25	- - Однапред платени разграничени трошоци	596.950,00	92.210,00	92.210,00		92.210,00	
27	- - Други активни временски ограничувања	9.542.294,00	11.008.062,00	11.008.062,00		11.008.062,00	
42	- - ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	193.709.854,00	375.664.049,00	375.664.049,00	136.668.808,00	238.995.241,00	
44	- - ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	29.653.052,00				41.418.721,00	
45	- - Деловен фонд	29.653.052,00				41.418.721,00	
51	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	658.822,00				154.082,00	
53	- - б) Добавувачи	596.950,00				92.210,00	
54	- - в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	61.872,00				61.872,00	
62	- - V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	29.000.983,00				34.608.198,00	

64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	28.417.243,00		32.525.304,00
65	-- Други пасивни временски разграничувања	583.740,00		2.082.894,00
66	-- РЕЗЕРВЕН ФОНД	134.396.997,00		162.814.240,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	193.709.854,00		238.995.241,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА